



IDSCS

Институт за демократија

„Социетас цивилис“

Јавното мислење во Македонија за рејтингот
на политичките партии и личности

www.idscs.org.mk

7.декември.2006
Скопје

ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА АКТУЕЛНИТЕ ПОЛИТИЧКИ ТЕМИ

На ден **2-4.12.2006** стручниот тим на Институтот за демократија спроведе телефонска анкета која се сосотоеше од два дела.

Првиот дел (објавен на 5.12.2006) се однесуваше на перцепциите на граѓаните за политичките партии во Македонија, како и за нивната доверба во македонските политичари,

Вториот дел ги испитуваше ставовите на граѓаните за актуелните политички случувања, како и нивната доверба во владата, парламентот и судството.

Истражувањето беше спроведено врз основа на примерок кој е репрезентативен за населението во Република Македонија. Овој примерок беше користен и во предвидувањето на резултатите од парламентарните избори во Јули 2006 каде маргиналната грешка беше помала од 1%. Во примерокот беа запазени релевантните демографски специфики на населението (полова структура, старосни групи, степен на образование и етничка припадност), а беше направена и соодветна поделба на испитаниците според местото на живеење (урбана или рурална средина) . Во примерокот беа застапени испитаници од сите изборни региони во Македонија според поделбата од 2002 година.

РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТАТА

Со испитувањето беа опфатени вкупно **1 111 испитаници**. Од нив 507 испитаници се мажи, а 604 се жени, односно 45,6% од испитаниците се мажи, а 54,4% се жени. Во однос на **старосните групи** 265 (23,9%) се млади до 29 години. Понатаму 192 (17,3%) имаат помеѓу 30 и 39, 200 или 18% се на возраст помеѓу 40 и 49, 214 испитаници или 19,3% од вкупниот број се во старосната група помеѓу 50 и 59, а 240 (21,6%) се над 60 години. Според **образованието** 4,6% од испитаниците немаат завршено основно образование, а 19,6% имаат само основно образование. Најголем дел од нив или 52,9% имаат средно образование. Од останатите испитаници 3,3% имаат виша стручна спрема, а 19,5% се со високо образование. Според **етничката структура**, најголем дел од испитаниците се етнички Македонци и тоа 781 од нив или 70,3% од вкупниот број, а втори по бројност се етничките Албанци со 270 испитаника

или 24,3%. Потоа следат Турците со 1,9%, Србите со 1,4%, Ромите со 1,2%, Власите со 0,5%, Бошњациите со 0,1% и оние кои изразиле припадност на некоја друга етничка група со 0,4%. Доколку се погледне структурата на испитаниците според **местото на живеење** ќе видиме дека 25,2% се од поголемите градови во Македонија, а 23,4% се од помалите градски средини. Останатите 28% од сите испитаници се од рурални средини, а 23,4% се од Скопје. Во склоп на истражувањето, **подеднакво беа опфатени шестте изборни региони во Република Македонија**, при што отстапувањата меѓу регионите во поглед на нивната застапеност во анкетата се движеа во рамките на дозволеното (+/-1%).

АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

За разлика од првиот (објавен на 5.12.2006) дел од анкетата кој содржеше две прашања, во вториот дел од анкетата на граѓаните им беа поставени осум прашања на кои беа добиени следните одговори:

Првото прашање беше **Дали имате доверба во Владата?**

Дали имате доверба во Владата?			
		Број	Процент
	имам	663	59.7%
	немам	357	32.1%
	не знам / нема одговор	91	8.2%
	Вкупно	1111	100.0%

Второто прашање беше **Дали новата влада ги исполни вашите очекувања во првите сто дена од нејзиното работење?**

Дали новата влада ги исполни вашите очекувања во првите сто дена од нејзиното работење?			
		Број	Процент
	Да	515	46.4%
	Не	451	40.6%
	Не знам / нема одговор	145	13.1%
	Вкупно	1111	100%

Во третото прашање граѓаните беа запрашани **Какво е вашето мислење за начинот на кој Владата ја започна борбата со корупцијата? (бачило, урбана мафија, фонд за здравство и сл.)**

Какво е вашето мислење за начинот на кој Владата ја започна борбата со корупцијата? (бачило, урбана мафија, фонд за здравство и сл.)			
		Број	Процент
	Позитивно	764	68.8%
	Негативно	217	19.5%
	Не знам / нема одговор	130	11.7%
	Вкупно	1111	100%

Какво е вашето мислење за воведувањето рамен данок? беше четвртото прашање

Какво е вашето мислење за воведувањето рамен данок?			
		Број	Процент
	Позитивно	624	56.2%
	Негативно	262	23.6%
	Не знам / нема одговор	225	20.3%
	Вкупно	1111	100%

Следното, петто прашање беше **Дали имате доверба во Парламентот?**

Дали имате доверба во Парламентот?			
		Број	Процент
	Имам	460	41.4%
	Немам	550	49.5%
	не знам / нема одговор	101	9.1%
	Вкупно	1111	100.0%

Во шестото прашање испитаниците ја искажаа својата доверба во судството, односно беа запрашани **Дали имате доверба во Судството?**

Дали имате доверба во Судството?			
		Број	Процент
	Имам	276	24.8%
	Немам	735	66.2%
	не знам / нема одговор	100	9.0%
	Вкупно	1111	100.0%

Седмото прашање беше **Според вас дали има корупција во судството?**

Според вас дали има корупција во судството?		
	Број	Процент
Да	914	82.3%
Не	60	5.4%
Не знам / нема одговор	137	12.3%
Вкупно	1111	100.0%

Последното, осмо, прашање беше **Која од следниве институции е клучна за борба против корупција?**

Која од следниве институции е клучна за борба против корупција?		
	Број	Процент
Владата	440	39.6%
Парламентот	81	7.3%
Судството	383	34.5%
Не знам / Нема одговор	207	18.6%
Вкупно	1111	100%

НАПОМЕНА:

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и ставови. Сите истражувања на институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува +/- 3,1% . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Владимир Божиновски, ИДСЦС